



СЛУЖ

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА

1830

2

Sluzbeni voenik SR
Makedonije91001 Skopje
fah 51

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува
едно издание на српскохрватски односно
хрваткосрпски, словенечки, македонски,
албански и унгарски јазик. – Огласи
според тарифата – Жиро сметка кај
Службата на општественото книговод-
ство 60802-603-21943

Среда, 21 декември 1989

БЕЛГРАД

БРОЈ 87

ГОД. XLV

Претплатата за 1989 година изнесува
1.050.000 динари. – Рок за рекламации 15
дена. – Редакција Улица Јована Ристика
бр. 1. Пошт. факс 226. – Телефони: Цен-
трала 650-155; Уредништво 651-885;
Служба за претплата 651-732; Телекс
11756; Телефакс 651-482

1356.

Врз основа член 315 точка 3 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија издава

УКАЗ

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИСПЛАТАТА НА ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ ДО КРАЈОТ НА ПРВОТО ПОЛУГОДИЕ ОД 1990 ГОДИНА

Се прогласува Законот за исплатата на личните доходи до крајот на првото полугодие од 1990 година, што го усвои Собранието на СФРЈ на седницата на Сојузниот собор од 26 декември 1989 година.

П бр.1120
26 декември 1989 година
Белград

Претседател
на Претседателството на
СФРЈ,
д-р Јанез Дриовшек, с. р.

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
д-р Слободан Глигориевиќ, с. р.

ЗАКОН

ЗА ИСПЛАТАТА НА ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ ДО КРАЈОТ НА ПРВОТО ПОЛУГОДИЕ ОД 1990 ГОДИНА

Член 1

Со овој закон се уредува исплатата на месечните чисти лични доходи во правните лица со седиште во Социјалистичка Федеративна Република Југославија кои вршат дејности утврдени со сојузниот закон за единствената класификација на дејностите (во натамошниот текст: правните лица) во периодот од 1 декември 1989 година до 30 јуни 1990 година.

Член 2

Правното лице ги исплатува месечните аконтации на чистите лични доходи во согласност со општиот акт, а најмногу до износот што ќе го утврди во височина на чистиот личен доход за ноември 1989 година, што го исплатило до 15 декември 1989 година односно во согласност со чл. 3 и 4 од овој закон.

Правното лице чијшто чист личен доход по работник за октомври 1989 година е за 21% и повеќе понизок од просечниот чист личен доход во стопанството на републиката односно на автономната покраина може, доколку е тоа за него поповолно, за основа да земе 80% од просечниот чист личен доход по работник во стопанството на републиката односно на автономната покраина за октомври

1989 година, зголемен за бројот на работници во ноември 1989 година и за процентот на растежот на животните трошоци во републиката односно во автономната покраина во ноември 1989 година во однос на октомври 1989 година на територијата на републиката односно на автономната покраина.

По исклучок од ст. 1 и 2 на овој член, правното лице кое врши дејност распоредена според Одлуката за единствената класификација на дејностите („Службен лист на СФРЈ“, бр. 34/76, 62/77, 72/80, 77/82, 71/83, 68/84, 76/85, 28/86, 72/86, 78/87, 63/88 и 6/89) во областа: 01 Индустрија и рударство, 02 Земјоделство, 03 Шумарство, 05 Градежништво; гранката 0601 Железнички сообраќај; областите: 09 Занаемство и лични услуги; 12 Образование, наука, култура и информации и 13 Здравствена и социјална заштита може основицата од ст. 1 и 2 на овој член да ја зголеми за 20%.

Член 3

Правното лице кое не ја исплатило месечната аконтација на чистите лични доходи по работник за ноември 1989 година до 15 декември 1989 година, ја исплатува месечната аконтација на чистите лични доходи по работник во согласност со општиот акт, а најмногу до износот што ќе го утврди во височина на чистиот личен доход по работник што го исплатило за октомври 1989 година зголемен за процентот на растежот на животните трошоци во републиката односно во автономната покраина во ноември 1989 година во однос на октомври 1989 година.

Член 4

Правното лице кое делумно ја исплатило аконтацијата на чистите лични доходи по работник за ноември 1989 година до 15 декември 1989 година, може да ја исплати разликата помеѓу износот утврден во согласност со член 3 на овој закон и износот на делумно исплатените лични доходи по работник за ноември 1989 година до 15 декември 1989 година.

Член 5

Правните лица што вршат дејност распоредена според Одлуката за единствената класификација на дејностите во областа: 02 Земјоделство и рибарство, освен подгрупата 020140 Сточарство; 03 Шумарство; 04 Водостопанство, 05 Градежништво и во подгрупата 080111 Хотели, мотели, пансиони и туристички населби со сезонско работење, можат да ги исплатуваат месечните аконтации на чистите лични доходи до износот што ќе го утврдат во височина на просечно исплатениот чист личен доход по работник за октомври 1989 година во стопанството на републиката односно на автономната покраина, зголемен за бројот на работниците во ноември 1989 година и зголемен за процентот на растежот на животните трошоци во ноември 1989 година во однос на октомври 1989 година во републиката односно во автономната покраина, ако тоа е за нив поповолно.

Правното лице кое ќе започне со работа по влегувањето на овој закон во сила односно правното лице кое до влегувањето на овој закон во сила не исплатувало чисти

лични доходи, ги исплатува за првиот месец чистите лични доходи најмногу до износот утврден во согласност со својот општ акт.

Правното лице кое настанува со статусна промена (припојување, спојување и раздвојување) не се смета за правно лице во смисла на став 2 од овој член.

Член 6

Правните лица од чл. 2 до 5 на овој закон можат да го зголемат износот на просечниот чист личен доход утврден во согласност со одредбите на чл. 2 до 5 од овој закон за процентот на промената на курсот на динарот спрема DEM на денот на исплатата по влегувањето на овој закон со сила во однос на курсот утврден на 18 декември 1989 година, а според средниот курс утврден на деизниот пазар.

По исклучок од одредбите на овој закон, правните лица што ќе остварат добивка по завршната сметка за 1989 година можат, согласно со општиот акт, да извршат распределба на дел од добивката на работниците по пат на издавање на акции односно обврзници. Со одлуката за издавање на акции односно обврзници се утврдуваат правата и обврските на издавачот и на имателот, со тоа што исплатите по издадените обврзници не можат да бидат извршени пред 30 јуни 1990 година.

Член 7

Правното лице кое не ќе го исплати месечниот чист личен доход во највисокиот износ во согласност со овој закон, може тоа право да го искористи во наредните месеци.

Член 8

Ако со дополнителна контрола се утврди дека правното лице исплатило поголем износ на чистите лични доходи од дозволените со овој закон, должно е за тој износ да ја намали исплатата на чистиот личен доход наредниот месец.

Член 9

Функционерот кој раководи со сојузниот орган на управата надлежен за работи на трудот, здравството, боречките прашања и социјалната политика ќе го пропише начинот на утврдување на износот на средствата за исплата на чистите лични доходи, на составувањето на пресметката и доставувањето до Службата на општественото книговодство.

Прописот од став 1 на овој член ќе се објави истовремено со текстот на овој закон.

Сојузната организација надлежна за работи на статистиката ќе го утврди и ќе го објави во „Службен лист на СФРЈ“, во рок од три дена од денот на влегувањето на овој закон во сила, просечниот чист личен доход по работник во стопанството на републиката односно на автономната покраина за октомври 1989 година.

Член 10

Со парична казна од 45.000.000 до 450.000.000 динари ќе се казни за стопански престап правното лице кое личните доходи ќе ги исплати над износот утврден според одредбите од овој закон.

За дејствието од став 1 на овој член ќе се казни за стопански престап и одговорното лице во правното лице со парична казна во износ од 2.500.000 до 25.000.000 динари.

Член 11

Со денот на влегувањето на овој закон во сила престануваат да важат одредбите на член 31а од Законот за финансиското работење („Службен лист на СФРЈ“, бр. 9/89, 26/89, 35/89, 58/89 и 79/89).

Член 12

Правното лице може да ја исплати аконтацијата на чистиот личен доход за декември 1989 година до крајот на

овој месец, а најмногу до износот на исплатениот чист личен доход за ноември од 1989 година.

Член 13

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

1357.

Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија издава

УКАЗ

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА БАНКИТЕ И ДРУГИТЕ ФИНАНСИСКИ ОРГАНИЗАЦИИ

Се прогласува Законот за измени и дополненија на Законот за банките и другите финансиски организации, што го усвои Собранието на СФРЈ на седницата на Сојузниот собор од 26 декември 1989 година.

П бр. 1096
26 декември 1989 година
Белград

Претседател
на Претседателството на
СФРЈ,
д-р Јанез Дрновшек, с. р.

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
д-р Слободан Глигоријевиќ, с. р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА БАНКИТЕ И ДРУГИТЕ ФИНАНСИСКИ ОРГАНИЗАЦИИ

Член 1

Во Законот за банките и другите финансиски организации („Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/89 и 40/89) во член 82а став 1 точката 4 се менува и гласи:

„4) правниот следбеник за секоја одделна обврска на банката, кој се утврдува на следниов начин:

– за постојна основна банка, која се основа како банка во согласност со овој закон – врз основа на одлука на основачкото собрание, со која се утврдува дека таа банка во целост ги презема сите обврски на постојната банка;

– за постојна здружена банка, која со сите постојни основни банки – основачи на таа здружена банка, основа една банка во согласност со овој закон – врз основа на одлука на основачкото собрание, со која се утврдува дека таа банка во целост ги презема сите обврски на постојната здружена банка и на сите постојни основни банки – основачи на таа здружена банка;

– за постојна здружена банка, чијашто една или повеќе постојни основни банки – основачи на таа здружена банка, не сака со постојната здружена банка да основат банка во согласност со овој закон, туку основа друга банка или банки, во согласност со овој закон – врз основа на договор склучен помеѓу постојната здружена банка и постојната основна банка или банки, со кој се утврдува состојбата на сите обврски за кои таа банка или банки стануваат правни следбеници;

– за постојна здружена банка, која престанува со работата – врз основа на договор склучен помеѓу постојните основни банки – основачи на таа здружена банка, што се

основаат како банки во согласност со овој закон и постојната здружена банка, со тоа што постојните основни банки што се основаат во согласност со овој закон преземаат неограничена солидарна одговорност за сите обврски спрема странство на постојната здружена банка, а за обврските во земјата преземаат одговорност во согласност со самоуправната спогодба за основање на таа здружена банка”.

Точка 5 се менува и гласи:

„5) дали основачите на банката, што одлучиле да основат друга банка, ги извршиле во целост своите обврски преземени со Самоуправната спогодба за основање на банката, со друга самоуправна спогодба или со договор склучен согласно со Законот за основите на банкарскиот и кредитниот систем („Службен лист на СФРЈ”, бр. 70/85, 9/86, 34/86, 72/86 и 65/87), под условите и на начинот што важеле во времето на преземањето на тие обврски, што го потврдува надлежниот орган на управувањето со таа банка”.

Досегашните ст. 2 до 4 се заменуваат со нови ст. 2 до 7, кои гласат:

„Врз основа на доказите и документацијата од став 1 на овој член, Народната банка на Југославија е должна, во рок од 30 дена од денот на нивното доставување, да ја оцени оправданоста за основање на банка и да издаде дозвола за основање или да донесе негативно решение.

Решението од став 2 на овој член е конечно во управната постапка.

По исклучок од одредбата на став 2 од член 82 на овој закон, банката која до 31 декември 1989 година не ќе добие дозвола за основање, може да продолжи со работата најдоцна до 31 март 1990 година според одредбите од Законот за основите на банкарскиот и кредитниот систем („Службен лист на СФРЈ”, бр. 70/85, 9/86, 34/86, 72/86 и 65/87), со тоа што од 1 јануари 1990 година не може да користи средства од примарната емисија над состојбата на 31 декември 1989 година.

Мерката од став 4 на овој член ја изрекува Народната банка на Југославија со свое решение, а може во банката да постави и контролор, кој се грижи за примената на таа мерка.

Ако банката до 31 март 1990 година не добие дозвола за основање, над неа се поведува постапка за санација, стечај или ликвидација, под условот и на начинот пропишани со сојузниот закон.

Народната банка на Југославија го следи исполнувањето на условите од став 1 на овој член и на банката која повеќе не ги исполнува тие услови и издава решение за укинување на дозволата и поведува постапка за санација, стечај или ликвидација над банката, под условите и на начинот пропишани со сојузниот закон.”.

Член 2

Член 82б се менува и гласи:

„Член 82б

Банката од член 82а на овој закон може да спроведе постепено приспособување на своето работење кон условите од член 16 на овој закон во текот на 1990 и 1991 година.

Роковите за приспособување на работењето на банката кон условите утврдени со член 16 на овој закон ги утврдува Народната банка на Југославија во рокот од став 1 на овој член.”.

Член 3

По член 82г се додава нов член 82д, кој гласи:

„Член 82д

На банката од член 82а на овој закон која добила дозвола за основање Народната банка на Југославија може да и даде овластување за вршење работи на платен промет со странство и кредитни работи со странство односно овластување за вршење платен промет со странство, а народната банка на републиката односно народната банка

на автономната покраина – овластување за вршење девизно-валутни работи во земјата, под условите и на начинот што ќе ги пропише Народната банка на Југославија.”.

Член 4

Во член 85 по став 1 се додава нов став 2, кој гласи: „Средствата на резервниот фонд банките од член 82а на овој закон можат да ги користат за формирање на резерви на новата банка.”.

Досегашниот став 2 станува став 3.

Член 5

По член 85 се додава нов член 85а, кој гласи:

„Член 85а

Средствата од заедничкиот доход на банката од член 82а на овој закон, пред распределбата според годишната пресметка за 1989 година, можат со одлука на собранieto на банката да се внесат во резервите на новата банка.”.

Член 6

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

1358.

Врз основа на член 315 точка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, издава

УКАЗ

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ НА ЗАКОНОТ ЗА ОСНОВНИТЕ ПРАВА НА БОРЦИТЕ ОД ШПАНСКАТА НАЦИОНАЛНООСЛОБОДИТЕЛНА И РЕВОЛУЦИОНЕРНА ВОЈНА ОД 1936 ДО 1939 ГОДИНА

Се прогласува Законот за измени на Законот за основните права на борците од Шпанската националноослободителна и револуционерна војна од 1936 до 1939 година, што го усвои Собранието на СФРЈ на седницата на Сојузниот собор од 26 декември 1989 година.

П бр. 1107
26 декември 1989 година
Белград

Претседател
на Претседателството на
СФРЈ,
д-р Јанез Дрновшек, с. р.

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
д-р Слободан Глигоријевиќ, с. р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНИ НА ЗАКОНОТ ЗА ОСНОВНИТЕ ПРАВА НА БОРЦИТЕ ОД ШПАНСКАТА НАЦИОНАЛНООСЛОБОДИТЕЛНА И РЕВОЛУЦИОНЕРНА ВОЈНА ОД 1936 ДО 1939 ГОДИНА

Член 1

Во Законот за основните права на борците од Шпанската националноослободителна и револуционерна војна од 1936 до 1939 година („Службен лист на СФРЈ”, бр.

67/72, 40/73, 33/76, 32/81, 68/81, 25/85, 75/85 и 44/89) во член 10 ст. 3 и 4 се бришат.

Член 2

Во чл. 11, 12 и 16 став 1 бројот: „6“ се заменува со бројот: „60“.

Член 3

Во член 14 записката и зборовите: „со тоа што усогласениот износ на пензијата и на додатокот кон пензијата не можат да бидат поголеми од износот на највисокиот месечен личен доход на член на Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија,“ се бришат.

Член 4

Во член 20 став 1 зборовите: „од претходната година“ се заменуваат со зборовите: „од последното тримесечје на претходната година“.

Член 5

Во член 24 став 1 зборовите: „од претходната година, се заменуваат со зборовите: „од претходното тримесечје“.

Член 6

Во член 25 став 1 се менува и гласи:
„Просечниот месечен личен доход во Социјалистичка Федеративна Република Југославија од претходната година, зголемен за 60% претставува основ за определување на постојаното месечно парично примање од член 16 на овој закон.“

Став 2 се брише.

Ст. 3, 4 и 5 стануваат ст. 2, 3 и 4.

Став 6, кој станува став 5, се менува и гласи:

„Функционерот кој раководи со сојузниот орган на управата надлежен за прашања на борците и воените инвалиди ја утврдува височината на основот за определување на постојаното месечно парично примање според одредбите на ст. 2 и 3 од овој член и височината на годишното парично примање за закрепнување и на надоместот на трошоците за погреб врз основа на официјалните податоци на сојузната организација надлежна за работи на статистиката.“

Член 7

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“, а ќе се применува од 1 јануари 1990 година.

1359.

Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, издава

УКАЗ

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ НА ЗАКОНОТ ЗА ОСНОВНИТЕ ПРАВА НА ЛИЦАТА ОДЛИКУВАНИ СО ОРДЕН КАРАГОРЂЕВА СВЕЗДА СО МЕЧЕВИ, СО ОРДЕН БЕЛ ОРЕЛ СО МЕЧЕВИ И СО ЗЛАТЕН МЕДАЛ НА ОБИЛИК

Се прогласува Законот за измени на Законот за основните права на лицата одликувани со Орден Карагорѓева звезда со мечеви, со Орден Бел орел со мечеви и со Златен медал на Обилик, што го усвои Собранието на СФРЈ

на седницата на Сојузниот собор од 26 декември 1989 година.

П бр. 1114

26 декември 1989 година
Белград

Претседател
на Претседателството на
СФРЈ,
д-р Јанез Дрновшек, с. р.

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
д-р Слободан Глигориевиќ, с. р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНИ НА ЗАКОНОТ ЗА ОСНОВНИТЕ ПРАВА НА ЛИЦАТА ОДЛИКУВАНИ СО ОРДЕН КАРАГОРЂЕВА СВЕЗДА СО МЕЧЕВИ, СО ОРДЕН БЕЛ ОРЕЛ СО МЕЧЕВИ И СО ЗЛАТЕН МЕДАЛ НА ОБИЛИК

Член 1

Во Законот за основните права на лицата одликувани со Орден Карагорѓева звезда со мечеви, со Орден Бел орел со мечеви и со Златен медал на Обилик („Службен лист на СФРЈ, бр. 67/72, 22/73, 33/76, 68/81, 75/85 и 44/89) во член 1а став 2 зборовите: „од претходната година“ се заменуваат со зборовите: „од последното тримесечје на претходната година“.

Член 2

Во член 2 став 1 зборовите: „од претходната година“ се заменуваат со зборовите: „од последното тримесечје на претходната година“.

Члан 3

Во член 11 став 1 зборовите: „од претходната година“ се заменуваат со зборовите: „од претходното тримесечје“.

Член 4

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“, а ќе се применува од 1 јануари 1990 година.

1360.

Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија издава

УКАЗ

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ НА ЗАКОНОТ ЗА ОСНОВНИТЕ ПРАВА НА НОСИТЕЛИТЕ НА „ПАРТИЗАНСКА СПОМЕНИЦА 1941“

Се прогласува Законот за измени на Законот за основните права на носителите на „Партизанска споменица 1941“, што го усвои Собранието на СФРЈ на седницата на Сојузниот собор од 26 декември 1989 година.

П бр. 1115

26 декември 1989 година
Белград

Претседател
на Претседателството на
СФРЈ,
д-р Јанез Дрновшек, с. р.

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
д-р Слободан Глигориевиќ, с. р.

ЗАКОН**ЗА ИЗМЕНИ НА ЗАКОНОТ ЗА ОСНОВНИТЕ ПРАВА-
НА НОСИТЕЛИТЕ НА „ПАРТИЗАНСКА СПОМЕНИ-
ЦА 1941”****Член 1**

Во Законот за основните права на носителите на „Партизанска споменица 1941” („Службен лист на СФРЈ”, бр. 67/72, 40/73, 33/76, 32/81, 68/81, 25/85, 75/85 и 44/89) во член 9 ст. 3 и 4 се бришат.

Член 2

Во чл. 10 и 11 и во член 15 став 1 бројот: „6” се заменува со бројот: „60”.

Член 3

Во член 13 по зборот: „пензија” запирката и зборовите: „со тоа што усогласениот износ на пензијата и на додатокот кон пензијата не може да биде поголем од износот на највисокиот месечен личен доход на член на Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија” се бришат.

Член 4

Во член 19 став 1 зборовите: „од претходната година” се заменуваат со зборовите: „од последното тримесечје на претходната година”.

Член 5

Во член 23а став 1 зборовите: „од претходната година” се заменуваат со зборовите: „од претходното тримесечје”.

Член 6

Во член 24 став 1 се менува и гласи:

„Просечниот месечен личен доход во Социјалистичка Федеративна Република Југославија од претходната година, зголемен за 60% претставува основ за определување на постојаното месечно парично примање од член 15 на овој закон.”

Став 2 се брише.

Ст. 3, 4 и 5 стануваат ст. 2, 3 и 4.

Став 6, кој станува став 5, се менува и гласи:

„Функционерот кој раководи со сојузниот орган на управата надлежен за прашања на борците и воените инвалиди ја утврдува височината на основата за определување на постојаното месечно парично примање според одредбите на ст. 2 и 3 од овој член и височината на годишното парично примање за закрепнување и на надоместот на трошоците за погреб врз основа на официјалните податоци на сојузната организација надлежна за работи на статистиката.”

Член 7

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”, а ќе се применува од 1 јануари 1990 година.

1361.

Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија издава

УКАЗ**ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ НА
ЗАКОНОТ ЗА ОСНОВНИТЕ ПРАВА НА ЛИЦАТА ОД-
ЛИКУВАНИ СО ОРДЕН НА НАРОДЕН ХЕРОЈ**

Се прогласува Законот за измени на Законот за ос-

новните права на лицата одликувани со Орден на народен херој, што го усвои Собранието на СФРЈ на седницата на Сојузниот собор од 26 декември 1989 година.

П бр. 1124

26 декември 1989 година

Белград

Претседател
на Претседателството на
СФРЈ,
д-р Јанез Дрновшек, с. р.

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
д-р Слободан Глигоријевиќ, с. р.

ЗАКОН**ЗА ИЗМЕНИ НА ЗАКОНОТ ЗА ОСНОВНИТЕ ПРАВА
НА ЛИЦАТА ОДЛИКУВАНИ СО ОРДЕН НА
НАРОДЕН ХЕРОЈ****Член 1**

Во Законот за основните права на лицата одликувани со Орден на народен херој („Службен лист на СФРЈ”, бр. 67/72, 21/74, 33/76, 32/81, 68/81, 25/85, 75/85 и 44/89) во член 10а ст. 3 и 4 се бришат.

Член 2

Во член 10б став 1 и во член 13 ст. 1, 3 и 5 бројот: „6” се заменува со бројот: „60”.

Член 3

Во член 10д запирката и зборовите: „со тоа што усогласениот износ на пензијата и додатокот кон пензијата не може да биде поголем од износот на највисокиот месечен личен доход на член на Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија” се бришат.

Член 4

Во член 11 став 1 зборовите: „од претходната година” се заменуваат со зборовите: „од претходното тримесечје”.

Член 5

Во член 18 ст. 1 и 2 се бришат

Ст. 3 и 4 стануваат ст. 1, 2 и 3.

Став 6, кој станува став 4, се менува и гласи:

„Функционерот кој раководи со сојузниот орган на управата надлежен за прашања на борците и воените инвалиди ја утврдува височината на постојаното месечно парично примање според одредбите на ст. 1 и 2 од овој член врз основа на официјалните податоци од сојузната организација надлежна за работи на статистиката.”

Член 6

Во член 19 став 2 зборовите: „од претходната година” се заменуваат со зборовите: „од претходното тримесечје”.

Член 7

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”, а ќе се применува од 1 јануари 1990 година.

1362.

Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија издава

УКАЗ**ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ НА
ЗАКОНОТ ЗА ОСНОВНИТЕ ПРАВА НА ВОЕНИТЕ ИН-
ВАЛИДИ И НА СЕМЕЈСТВОТА НА ПАДНАТИТЕ
БОРЦИ**

Се прогласува Законот за измени на Законот за основните права на воените инвалиди и на семејствата на паднатите борци, што го усвои Собранието на СФРЈ на седницата на Сојузниот собор од 26 декември 1989 година.

П бр. 1125
26 декември 1989 година
Белград

Претседател
на Претседателството на
СФРЈ,
д-р Јанез Дрновшек, с. р.

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
д-р Слободан Глигориевиќ, с. р.

ЗАКОН**ЗА ИЗМЕНИ НА ЗАКОНОТ ЗА ОСНОВНИТЕ ПРАВА
НА ВОЕНИТЕ ИНВАЛИДИ И НА СЕМЕЈСТВОТА НА
ПАДНАТИТЕ БОРЦИ****Член 1**

Во Законот за основните права на воените инвалиди и на семејствата на паднатите борци („Службен лист на СФРЈ”, бр. 68/81, 41/83, 75/85 и 44/89) во член 32 став 2 зборовите: „просечниот месечен личен доход во Социјалистичка Федеративна Република Југославија, зголемен за 52%” се заменуваат со зборовите: „2,2 просечни месечни лични доходи во Социјалистичка Федеративна Република Југославија од претходната година”.

Член 2

Во член 36 став 3 бројот: „13,02 ” се заменува со бројот: „30”.

Член 3

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”, а ќе се применува од 1 јануари 1990 година.

1363.

Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија издава

УКАЗ**ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНА НА
ЗАКОНОТ ЗА БОРЕЧКИОТ ДОДАТОК**

Се прогласува Законот за измена на Законот за борец-

киот додаток, што го усвои Собранието на СФРЈ на седницата на Сојузниот собор од 26 декември 1989 година.

П бр. 1126
26 декември 1989 година
Белград

Претседател
на Претседателството на
СФРЈ,
д-р Јанез Дрновшек, с. р.

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
д-р Слободан Глигориевиќ, с. р.

ЗАКОН**ЗА ИЗМЕНА НА ЗАКОНОТ ЗА БОРЕЧКИОТ
ДОДАТОК****Член 1**

Во Законот за борецкиот додаток („Службен лист на СФРЈ”, бр. 67/72, 33/76, 32/81, 68/81, 75/85 и 44/89) во член 2 став 1 бројот: „6” се заменува со бројот: „60”.

Член 2

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”, а ќе се применува од 1 јануари 1990 година.

1364.

Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија издава

УКАЗ**ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНА НА
ЗАКОНОТ ЗА ОСНОВНИТЕ ПРАВА ОД ПЕНЗИСКО-
ТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ**

Се прогласува Законот за измена на Законот за основните права од пензиското и инвалидското осигурување, што го усвои Собранието на СФРЈ на седницата на Сојузниот собор од 26 декември 1989 година.

П бр. 1127
26 декември 1989 година
Белград

Претседател
на Претседателството на
СФРЈ,
д-р Јанез Дрновшек, с. р.

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
д-р Слободан Глигориевиќ, с. р.

ЗАКОН**ЗА ИЗМЕНА НА ЗАКОНОТ ЗА ОСНОВНИТЕ ПРАВА
ОД ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО
ОСИГУРУВАЊЕ****Член 1**

Во Законот за основните права од пензиското и инвалидското осигурување („Службен лист на СФРЈ”, бр.

23/82, 77/82, 75/85, 8/87 и 65/87) во член 53 став 4 бројот: „6“ се заменува со бројот: „60“.

Член 2

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“, а ќе се применува од 1 јануари 1990 година.

1365.

Врз основа на член 270 став 1 точка 1 и член 277 од Царинскиот закон („Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/76, 36/79, 52/79, 12/82, 61/82, 7/84, 25/85, 38/86, 28/88, 40/89 и 70/89), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНИ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ИЗНОСИТЕ ЗА КОИ НЕМА ДА СЕ ДОНЕСУВА РЕШЕНИЕ ЗА ДОПОЛНИТЕЛНА НАПЛАТА И ЗА КОИ НЕМА ДА СЕ ВРШИ ПРИСИЛНА НАПЛАТА

1. Во Одлуката за утврдување на износите за кои нема да се донесува решение за дополнителна наплата и за кои нема да се врши присилна наплата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 41/79 и 36/88) во точ. 1 и 2 бројот: „10.000“ се заменува со бројот: „500.000“.

2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 866
26 декември 1989 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Анте Марковиќ, с. р.

1366.

Врз основа на член 254 став 6 и член 256 став 2 од Царинскиот закон („Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/76, 36/79, 52/79, 12/82, 61/82, 7/84, 25/85, 38/86, 28/88, 40/89 и 70/89), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОДЛУКАТА ЗА УСЛОВИТЕ И НАЧИНОТ НА ЦАРИНЕЊЕТО НА СТОКИТЕ ЗА КОИ НЕ Е ПОДНЕСЕНА ЦАРИНСКА ДЕКЛАРАЦИЈА И ЗА СЛУЧАИТЕ ВО КОИ НЕ СЕ ПОДНЕСУВА ЦАРИНСКА ДЕКЛАРАЦИЈА

1. Во Одлуката за условите и начинот на царинењето на стоките за кои не е поднесена документација и за случаите во кои не се поднесува царинска декларација („Службен лист на СФРЈ“, бр. 35/76, 41/79, 18/81, 18/82 и 65/85) во точка 1 став 1 во одредба под 8 точката се заменува со точка и запирака и се додава одредба под 9, која гласи:

„9) репродукционен материјал (суровини, делови за тековно одржување, делови за изградба при изработка на нови производи и потрошен материјал) неопходен за процесот на производството, освен репродукционен материјал што се увезува по основ на контингенти и дозволи.“

2. Во точка 2 став 4 зборовите: „бр. 35/76“ се заменуваат со зборовите: „бр. 2/82“.

3. Во точка 7 одредба под 2 бројот: „10.000“ се заменува со бројот: „1.000.000“.

Во одредба под 2 точката се заменува со точка и запирака и се додава одредба под 3, која гласи:

„3) за стоки наменети за лекување на лица заболени од рак, што ги примаат друштвата за борба против рак.“

4. По точка 10 се додава точка 10а, која гласи:

„10а. Одредбите на точ. 1, 2, 3 и 10 од оваа одлука согласно се применуваат при извозот на стоки.“

5. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 865
26 декември 1989 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Анте Марковиќ, с. р.

1367.

Врз основа на член 9 од Законот за исплата на личните доходи до крајот на првото полугодие на 1990 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 87/89), сојузниот секретар за труд, здравство, боречки прашања и социјална политика пропишува

ПРАВИЛНИК

ЗА НАЧИНОТ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ИЗНОСОТ НА СРЕДСТВАТА ЗА ИСПЛАТА НА ЧИСТИТЕ ЛИЧНИ ДОХОДИ, ЗА НАЧИНОТ НА СОСТАВУВАЊЕ НА ПРЕСМЕТКАТА И ЗА НАЧИНОТ НА ДОСТАВУВАЊЕ ДО СЛУЖБАТА НА ОПШТЕСТВЕНОТО КНИГОВОДСТВО

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат начинот на утврдување на износот на средствата за исплата на чистите лични доходи, начинот на составување на пресметката на средства за исплата на аконтациите на чистите лични доходи и начинот на доставување на таа пресметка до Службата на општественото книговодство.

Член 2

Правното лице со седиште во Социјалистичка Федеративна Република Југославија што врши дејност утврдена со сојузниот закон за единствената класификација на дејностите (во натамошниот текст: правното лице) го утврдува износот на месечната аконтација на чистите лични доходи на начинот пропишан со овој правилник и ги искажува податоците на Образецот ЧЛД – Пресметка на средствата за исплата на аконтацијата на чистите лични доходи за (месец) _____ 19 _____ година, што е отпечатен кон овој правилник и претставува негов составен дел.

Податоците од став 1 на овој член се искажуваат во броеви со два десимала.

Правното лице ѝ го доставува на Службата на општественото книговодство Образецот ЧЛД во два примерока при секоја исплата на аконтацијата на чистите лични доходи.

Правното лице го составува Образецот ЧЛД врз основа на податоците за октомври односно ноември 1989 го-

дина и врз основа на податоците што ќе ги утврди на денот на сотовувањето на тој образец, и тоа:

1) под реден број 1 правното лице од член 2 став 1 на Законот за исплатата на личните доходи до крајот на првото полугодие на 1990 година (во натамошниот текст: Законот) го внесува износот на исплатените аконтации на чистите лични доходи и надоместот на личните доходи од средствата на правното лице за ноември 1989 година, што се исплатени до 15 декември 1989 година, искажан под реден број 11 на Образецот ЛД што го составил за тој месец односно износот од налогот за исплата. Правното лице од чл. 3 и 4 на Законот, што за ноември 1989 година ги исплатило личните доходи според Образецот ЧЛД-1, како и правното лице што ги исплатило чистите лични доходи за ноември 1989 година и по 15 декември 1989, под овој реден број го внесува износот што е искажан под ред. бр. 7 или 8 (помал износ) на тој образец;

2) под реден број 2 внесува 80% од просечниот чист личен доход по работник во стопанството на територијата на републиката односно автономната покраина за октомври 1989 година, што ги објавил Сојузниот завод за статистика. Податокот под овој реден број го внесува правното лице од член 2 став 2 на Законот;

3) под реден број 3 го внесува просечниот чист личен доход по работник во стопанството на територијата на републиката односно автономната покраина за октомври 1989 година, што го објавил Сојузниот завод за статистика. Податокот под овој реден број го внесува правното лице од член 5 на Законот;

4) под реден број 4 го внесува бројот на работниците на кои им е исплатен чистиот личен доход и надоместите на личните доходи, што го утврдува така што бројот на остварените часови на работа и на часовите за кои работниците примаат надомест на личниот доход од средствата на правното лице ќе се подели со бројот на можните часови на работа во ноември 1989 година;

5) под реден број 5 го внесува коефициентот што го добива кога процентот на растежот на животните трошоци на територијата на републиката односно автономната покраина што го објавил Сојузниот завод за статистика во ноември 1989 година во однос на октомври 1989 година ќе го подели со 100 и ќе го зголеми за еден;

6) под реден број 8 го внесува износот што се добива со множење на износот искажан под реден број 1 или 6 (кој за правното лице е поповолен) со коефициентот 1,2. Податокот под овој реден број го внесува правното лице од член 2 став 3 на Законот;

7) под реден број 9 го внесува коефициентот што ќе се утврди така што курсот на динарот спрема DEM на денот на исплатата на личниот доход по влегувањето во сила на Законот ќе го подели со курсот утврден на 18 декември 1989 година;

8) под реден број 11 го внесува износот на средствата за чистите лични доходи според критериумите од општо-от акт;

9) под реден број 12 го внесува износот искажан под реден број 16 на Образецот ЧЛД што го поднел за претходниот месец;

10) под реден број 13 го внесува износот на исплатените аконтации на чистите лични доходи и надоместот за месецот закој се однесува исплатата;

11) под реден број 14 го внесува износот на средствата за исплата на чистите лични доходи што се добива кога на помалиот износ искажан под ред. бр. 10 или 11 ќе му се додаде износот искажан под реден број 12 и одземе износот искажан под реден број 13;

12) под реден број 15 го внесува износот од налогот за исплата на чистите лични доходи за месецот за кој ја составува пресметката;

13) под реден број 17 го внесува износот на загарантираните лични доходи што ќе ги утврди во согласност со

републичкиот односно покраинскиот закон за бројот на работниците за кои ги исплатува личните доходи.

Член 3

По исклучок од одредбите на член 2 од овој правилник, правното лице од чл. 3 и 4 на Законот го утврдува износот на месечната аконтација на чистите лични доходи за ноември 1989 година и ги искажува податоците на Образецот ЧЛД-1 – Пресметка на средствата за исплата на аконтациите на чистите лични доходи за ноември 1989 година, што е отпечатен кон овој правилник и претставува негов составен дел.

Образецот ЧЛД-1 го составува и правното лице кое за ноември 1989 година ги исплатило чистите лични доходи по 15 декември 1989 година до денот на влегувањето во сила на овој правилник, со поднесување на Образецот ЛД или врз основа на периодичната пресметка за периодот јануари-ноември 1989 година, заради утврдување на основната за исплати на чистите лични доходи за декември 1989 година и за наредните месеци.

Податоците од став 1 на овој член се искажуваат во броеви со два децимала.

Правното лице од став 1 на овој член ѝ доставува до Службата на општественото книговодство Образец ЧЛД-1 во два примерока при исплатата на чистите лични доходи за ноември 1989 години, а правното лице од став 2 на овој член – при првата исплата на чистите лични доходи по влегувањето во сила на овој правилник.

Правното лице го составува Образецот ЧЛД-1 врз основа на податоците за октомври 1989 година и врз основа на податоците што ќе ги утврди на денот на составувањето на образецот, и тоа:

1) под реден број 1 го внесува износот на исплатените аконтации на чистите лични доходи и надоместите на личните доходи искажан под реден број 11 на Образецот ЛД што го составил за октомври 1989 година;

2) под реден број 2 го внесува бројот на работниците за октомври 1989 година пресметан на начинот од член 2 став 4 точка 4 на овој правилник;

3) под реден број 4 го внесува коефициентот што ќе го добие кога процентот на растежот на животните трошоци на територијата на републиката односно автономната покраина што го објавил Сојузниот завод за статистика во ноември 1989 година ќе го подели со 100 и зголеми за еден;

4) под реден број 6 го внесува бројот на работниците за ноември 1989 година пресметан на начинот од член 2 став 4 точка 4 на овој правилник;

5) под реден број 9 го внесува износот на исплатените аконтации на чистите лични доходи и надоместите за ноември 1989 година;

6) под реден број 19 го внесува износот на средствата за исплата на чистите лични доходи што ќе се добие кога од помалиот износ искажан под ред. бр. 7 или 8 ќе го одземе износот искажан под реден број 9.

Член 4

Правното лице од член 2 став 2 на Законот, при исплатата на аконтацијата на чистите лични доходи, покрај пресметката на средствата за исплата на личните доходи на обрасците пропишани во чл. 2 или 3 на овој правилник, доставува до Службата на општественото книговодство и пресметка врз основа на која може да се утврди дека неговиот чист личен доход по работник за октомври 1989 година е за најмалку 21% понизок од просечниот чист личен доход во стопанството на републиката односно автономната покраина за тој месец.

Член 5

Ако настане статусна промена на правното лице (спојување, припојување, поделба односно издвојување), правното лице што продолжува со работата, за првиот месец по статусната промена, составува Образец ЧЛД така што под реден број 1 на тој образец ги внесува податоците што ќе ги утврди за претходниот месец за работниците на кои им ги исплатува чистите лични доходи за првиот месец по статусната промена.

Член 6

Одредбите на овој правилник не се однесуваат на делот од чистиот личен доход на работниците чии места на работа се во странство, а што се исплатуваат во странска валута.

Член 7

Овој правилник влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 01-3282
26 декември 1989 година
Белград

Сојузен секретар за труд,
здравство, боречки прашања
и социјална политика,
Радиша Гачиќ, с. р.

Образец ЧЛД

(Назив и седиште на правното
лице)

ПРЕСМЕТКА

НА СРЕДСТВАТА ЗА ИСПЛАТА НА АКОНТАЦИИ НА
ЧИСТИТЕ ЛИЧНИ ДОХОДИ ЗА 19 _____
ГОДИНА

Реден број	Елементи врз основа на кои се утврдува износот на средствата за исплата на личните доходи	И з н о с
1	2	3
1	Исплатен чист личен доход за ноември 1989 година	
2	80% од просечниот чист личен доход по работник во стопанството на територијата на републиката, односно на автономната покраина за октомври 1989 година	
3	Просечен чист личен доход по работник во стопанството на територијата на републиката, односно на автономната покраина за октомври 1989 година	
4	Број на работниците на кои им е исплатен чист личен доход за ноември 1989 година	
5	Коефициент на животните трошоци во ноември 1989 година	
6	Чист личен доход за октомври 1989 година зголемен за растежот на животните трошоци во ноември 1989 година, според член 2 став 2 од Законот (ред. број 2 × ред. број 4 × ред. број 5)	

Реден број	Елементи врз основа на кои се утврдува износот на средствата за исплата на личните доходи	И з н о с
1	2	3
7	Чист личен доход за октомври 1989 година зголемен за растежот на животните трошоци во ноември 1989 година, според член 5 од Законот (ред. број 3 × ред. број 4 × ред. број 5)	
8	Чист личен доход од ноември 1989 година зголемен за 20% (ред. бр. 1 или 6 × 1 × 1,2)	
9	Коефициент на промената на курсот на динарот спрема DEM	
10	Чист личен доход според Законот за месецот за кој се составува пресметка (реден број 1, односно 7, односно 8 × реден број 9)	
11	Чист личен доход спрема општиот акт за месецот за кој се составува пресметката	
12	Помалку исплатен чист личен доход за претходниот месец	
13	Исплатен чист личен доход за месецот за кој се составува пресметката	
14	Чист личен доход што може да се исплати за месецот за кој се составува пресметката (ред. број 10 или 11 + реден број 12 минус реден број 13)	
15	Чист личен доход што се исплатува за месецот за кој се составува пресметката	
16	Помалку исплатен чист личен доход (реден број 13 минус реден број 14)	
17	Загарантиран личен доход	

Пресметката ја составил,

Раководител,

Образец ЧЛД – 1

(Назив и седиште на правното
лице)

ПРЕСМЕТКА
НА СРЕДСТВАТА ЗА ИСПЛАТА НА АКОНТАЦИИ НА
ЧИСТИТЕ ЛИЧНИ ДОХОДИ ЗА НОЕМВРИ 1989 ГОДИНА

Реден број	Елементи врз основа на кои се утврдува износот на средствата за исплата на личните доходи	И з н о с
1	2	3
1	Исплатен чист личен доход за октомври за 1989 година	

Реден број	Елементот врз основа на кој се утврдува износот на средствата за исплата на личните доходи	Износ
1	2	3
2	Број на работниците за октомври 1989 година	
3	Просечен чист личен доход по работник за октомври 1989 година (реден број 1 : реден број 2)	
4	Коефициент на животните трошоци во ноември 1989 година	
5	Коригиран просечен чист личен доход по работник (реден број 3 x реден број 4)	
6	Број на работниците за ноември 1989 година	
7	Чист личен доход (реден број 5 x реден број 6)	
8	Чист личен доход спрема општиот акт	
9	Исплатен чист личен доход за ноември 1989 година	
10	Разлика на чистиот личен доход за исплата (ред. бр. 7 или 8 минус реден број 9)	
11	Загарантиран личен доход	

Пресметката ја составил,

Раководител,

1368.

Врз основа на член 91 став 2 од Законот за Службата на општественото книговодство („Службен лист на СФРЈ”, бр. 70/83, 16/86, 72/86, 74/87, 37/88, 61/88, 57/89), генералниот директор на Службата на општественото книговодство пропишува

УПАТСТВО

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА УПАТСТВОТО ЗА ФОРМАТА, СОДРЖИНАТА И УПОТРЕБАТА НА ЕДНООБРАЗНИ ОБРАСЦИ ЗА ВРШЕЊЕ РАБОТИ НА ПЛАТНИОТ ПРОМЕТ ВО ЗЕМЈАТА ПРЕКУ СЛУЖБАТА НА ОПШТЕСТВЕНОТО КНИГОВОДСТВО

1. Во Упатството за формата, содржината и употребата на енообразни обрасци за вршење работи на платниот промет во земјата преку Службата на општественото книговодство („Службен лист на СФРЈ”, бр. 51/84, 67/84, 42/85, 64/86, 64/86, 37/88 и 22/89), во точка 59 во одредбата под под 2 се додава реченицата, која гласи:

„Ако по издавањето на инструментите на платниот промет дошло до измена на бројот на сметката на товар на која е издаден инструментот, организационата единица на Службата кај која се водат сметките на должникот ќе изврши плаќање по издадените инструменти на платниот промет, на товар на сметката на правниот следбеник на тој должник.”

Одредбата под 4 се менува и гласи:

„4) износот се испишува во динари со пари на две децимали, така што динарите се одвојуваат со запирка, а кај парите второто децимално место се заокружува на нула, со тоа што износот до 5 пари се занемарува, а износот на 5 пари се заокружува на 10 пари. Пред износот на динарите се ставаат две паралелни цртички или ѕвездички. На инструментите на платниот промет издадени до 31 декември 1989 година, со рок на втасување од 1 јануари 1990 година, подносителот е должен пред доставувањето на инструментите до Службата да изврши пресметување на износот според одредбите на чл. 1 и 9 од Законот за промената на вредноста на динарот, така што пресметувањето на износот на поднесениот инструмент се врши со прецртување, а над прецртаниот износ се запишува читливо пресметаниот износ”.

2. Во точка 60 став 3 се брише.

3. Во точ.: 4, 11, 14, 20, 23, 29, 32, 35, 38, 41, 44, 47, 50, 53 и 56 зборовите: „број на инвестициониот објект” се бришат.

4. Во обрасците што се составен дел на Упатството се брише полето: „број на инвестициониот објект, а полето: „број на инвестициониот објект” не се пополнува.

5. Ова упатство влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”, а ќе се применува од 1 јануари 1990 година.

40 Број: 1/95

27 декември 1989 година

Белград

Заменик
на генералниот директор на
Службата на општественото
книговодство,
Момчило Томиќ, с. р.

1369.

Врз основа на член 8 став 2 од Законот за обезбедување средства за регрес за вештачки губрива, средства за заштита на растенијата и квалитетно сортно семе („Службен лист на СФРЈ”, бр. 13/86, 43/86, 87/87, 16/89 и 41/89), сојузниот секретар за земјоделство, во спогодба со сојузниот секретар за финансии, пропишува

УПАТСТВО

ЗА ИЗМЕНИ НА УПАТСТВОТО ЗА ПОТРЕБНАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ОСТВАРУВАЊЕ ПРАВО НА СРЕДСТВА ЗА РЕГРЕС ЗА ВЕШТАЧКИ ГУБРИВА, СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТА НА РАСТЕНИЈАТА И КВАЛИТЕТНО СОРТНО СЕМЕ

1. Во Упатството за потребната документација за остварување право на средства за регрес за вештачки губрива, средства за заштита на растенијата и квалитетно сортно семе („Службен лист на СФРЈ”, бр. 4/88, 17/89, 43/89 и 80/089) во точка 1 став 2 зборовите: „30 септември 1989 година” се заменуваат со зборовите: „31 декември 1989 година”.

2. Во Образецот за пресметка на регрес, во колона 6, зборовите: „30 септември 1989 година” се заменуваат со зборовите: „31 декември 1989 година”.

3. Ова упатство влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”, а ќе се применува од 1 јануари 1990 година.

Бр. 5054/1

25 декември 1989 година

Белград

Сојузен секретар за
земјоделство,
д-р Стево Мирјаниќ, с. р.

1370.

Врз основа на член 27 став 2 точка 3 и став 4 од Царинскиот закон („Службен лист на СФРЈ”, бр. 10/76, 52/79, 12/82, 61/82, 7/84, 25/85, 38/86, 28/88, 40/89 и 70/89), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВИДОТ И КОЛИЧЕСТВОТО НА ПРЕДМЕТИТЕ ШТО СЕ ОСЛОБОДЕНИ ОД ПЛАКАЊЕ ЦАРИНА

1. Се утврдуваат предметите што се ослободени од плаќање царина врз основа на член 27 став 2 точка 3 од Царинскиот закон и тоа:

Тарифен број на Царинската тарифа	Тарифна ознака	Наименување	Количество
87.05		Моторни возила за специјални цели (на пример: самонатоварни возила за превлекување на дефектни возила, возила-дигалки, пожарничарски возила, возила со вградени бетонски мешалки, возила за чистење на патишта, возила а за прскање или посипување, возила-подвижни работилници, подвижни радиолошки единици), освен оние конструирани првенствено за превоз на патници или стоки	
8705.909	----	други Ех. Специјални машини „БО-КОМОБИЛ” - ТРАНСПОРТЕР ТУР 1300 НУ	1 парче

2. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Е. п. бр. 867.
26 декември 1989 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Анте Марковиќ, с. р.

СОДРЖИНА:

	Страна
1356. Закон за исплатата на личните доходи до крајот на првото полугодие на 1990 година — — — — —	2129
1357. Закон за измени и дополненија на Законот за банките и другите финансиски организации — — — — —	2130
1358. Закон за измени на Законот за основните права на борците од Шпанската националноослободителна и револуционерна војна од 1936 до 1939 година — — — — —	2131
1359. Закон за измени на Законот за основните права на лицата одликувани со Орден Караѓорђева ѕвезда со мечеви, со Орден Бел орел со мечеви и со Златен медал на Обилиќ — — — — —	2132
1360. Закон о измени на Законот за основните права на носителите на „Партизанска споменица 1941” — — — — —	2132
1361. Закон за измени на Законот за основните права на лицата одликувани со Орден на Народен херој — — — — —	2133
1362. Закон за измени на Законот за основните права на воените инвалиди и на семејствата на паднатите борци — — — — —	2133
1363. Закон за измени на Законот за боречкиот додаток — — — — —	2134
1364. Закон за измена на Законот за основните права од пензиското и инвалидското осигурување — — — — —	2134
1365. Одлука за измени на Одлуката за утврдување на износите за кои нема да се донесува решение за дополнителна наплата и за кои нема да се врши присилна наплата — — — — —	2135
1366. Одлука за измени и дополненија на Одлуката за условите и начинот на царинењето на стоките за кои не е поднесена документација и за случаите во кои не се поднесува царинска декларација — — — — —	2135
1367. Правилник за начинот на утврдување на износот на средствата за исплата на чистите лични доходи, на начинот на составување на пресметката и на начинот на доставување до службата на општественото книговодство — — — — —	2135
1368. Упатство за измени и дополненија на Упатството за формата, содржината и употребата на еднообразни обрасци за вршење на работи на платниот промет во земјата преку Службата на општественото книговодство — — — — —	2138
1369. Упатство за измени на Упатството за потребната документација за остварување на право на средства за регрес за вештачки губрива, средства за заштита на растенијата и квалитетно сортно семе — — — — —	2138
1370. Решение за утврдување на видот и количеството на предметите што се ослободени од плаќање царина — — — — —	2139

Издавач: Новинско-издавачка установа Службен лист на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Белград,
Јована Ристиќа бр. 1. Пошт. фах. 226. – Директор и главен и одговорен уредник ВОИСЛАВ СОЛДАТОВИК. – Уредник
КРСТЕ ПЕТРЕСКИ, тел. 650-155 лок. 35. – Печати: Белградски издавачко-графички завод, Белград,
Булевар војводе Мишиќа бр. 17.